

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 163

16 јули 2021, петок

година LXXVII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2650. Закон за изменување на Законот за социјалната заштита	2	2655. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци	14
2651. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на доддена вредност	2	2656. Одлука за продажба на движни ствари.....	17
2652. Закон за утврдување на Јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (Делница: Тетово – Гостивар – Букојчани и проектот за автопатот Требеништа – Струга – Кафасан) и Коридорот 10 д (Делница на автопатот Прилеп– Битола) во Република Северна Македонија.....	3	2657. Одлука за продажба на движни ствари.....	17
2653. Закон за дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност	11	2658. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Јавното претпријатие „Колекторски систем“	18
2654. Закон за продажба на станови кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешна ЈНА или се добиени по пат на замена на недвижен имот кој потекнува од поранешната ЈНА и се доделени на користење на лица вработени во Министерство за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија.....	11	2659. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - варовник на локалитетот „Думановце“ Општина Липково	18
		2660. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Северна Македонија	19
		2661. Исправка на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи	19
		Огласен дел	1-12

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2650.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за социјалната заштита,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2021 година.

Бр. 08-3385/1
15 јули 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 104/19, 146/19, 275/19, 302/20 и 311/20), во член 76 во ставот 1 зборовите: „лица од 18“ се заменуваат со зборовите: „деца од шест години и возрастни лица“.

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за социјалната заштита.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË MBROJTJES SOCIALE

Neni 1

Në Ligjin e Mbrojtjes Sociale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 104/19, 146/19, 275/19, 302/20 dhe 311/20), në nenin 76 paragrafi 1 fjalët: “persona nga 18” zëvendësohen me fjalët: “fëmijë nga gjashtë vjet dhe persona të rritur”.

Neni 2

Autorizohet Komisioni Juridiko - Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit të Mbrojtjes Sociale.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

2651.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2021 година.

Бр. 08-3391/1
15 јули 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19, 124/19, 275/19 и 267/20), во член 30 став (1) во точката 18. сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 19. точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 20 која гласи:

„20. Електрична енергија за домаќинствата“.

Член 2

По членот 30-а се додава нов член 30-б, кој гласи:

„Член 30-б

(1) Повластената даночна стапка од 10% се применува врз прометот и увозот на електрична енергија за домаќинствата.

(2) Владата на Република Северна Македонија поблиску ги определува добрата и услугите со повластена даночна стапка од 10% на данокот на додадена вредност од ставот (1) на овој член.“.

Член 3

Одредбите од членот 1 со кои се дополнува членот 30 став 1 со нова точка 20 од овој закон, ќе започнат да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон и ќе се применуваат до 30 јуни 2022 година.

Член 4

Одредбите од членот 2 со кои се додава нов член 30-б од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јули 2022 година и ќе се применуваат до 30 јуни 2023 година.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT TË TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR

Neni 1

Në Ligjin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129 /15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” Nr. 98/19, 124/19, 275/19 dhe 267/20) në nenin 30, paragrafi (1), në nëparagrafin 18 lidhëza “dhe” në fund të fjalisë zëvendësohet me pikë dhe presje.

Në pikën 19, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pikë e re 20 e cila bëhet: „20. “Energjia elektrike për amvisëritë.“.

Neni 2

Pas nenit 30-a shtohet neni i ri 30-b i cili bëhet:

„Neni 30-b

(1) Norma preferenciale e tatimit prej 10% do të zbatohet në третинë dhe импортот е енергисе електрике për амвисëритë.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut do të përcaktojë më hollësisht mallrat dhe shërbimet me normë preferenciale të tatimit prej 10% të tatimit mbi vlerën e shtuar sipas paragrafit (1) të këtij neni.“.

Neni 3

Dispozitat e nenit 1, të cilat plotësojnë nenin 30, paragrafi 1 me nëparagraf e ri 20 të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, dhe do të zbatohen deri më datë 30 qershor 2022.

Neni 4

Dispozitat e nenit 2 me të cilin shtohet neni i ri 30-b i këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga data 1 korrik 2022, dhe do të zbatohen deri më datë 30 qershor 2023.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

2652.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС И НОМИНИРАЊЕ НА СТРАТЕШКИ ПАРТНЕР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИОТ КОРИДОР 8 (ДЕЛНИЦА: ТЕТОВО – ГОСТИВАР – БУКОЈЧАНИ И ПРОЕКТОТ ЗА АВТОПАТОТ ТРЕБЕНИШТА – СТРУГА – КАФАСАН) И КОРИДОРОТ 10 Д (ДЕЛНИЦА НА АВТОПАТОТ ПРИЛЕП–БИТОЛА) ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на Проектот за изградба на инфраструктурниот

Коридор 8 (делница: Тетово – Гостивар – Букојчани и Проектот за автопатот Требеништа – Струга – Кафасан) и Коридорот 10 д (делница на автопатот Прилеп–Битола) во Република Северна Македонија,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2021 година.

Бр. 08-3392/1
15 јули 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС И НОМИНИРАЊЕ НА СТРАТЕШКИ ПАРТНЕР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИОТ КОРИДОР 8 (ДЕЛНИЦА: ТЕТОВО – ГОСТИВАР – БУКОЈЧАНИ И ПРОЕКТОТ ЗА АВТОПАТОТ ТРЕБЕНИШТА – СТРУГА – КАФАСАН) И КОРИДОРОТ 10 Д (ДЕЛНИЦА НА АВТОПАТОТ ПРИЛЕП–БИТОЛА) ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат деталите во врска со планирањето, проектирањето и изградбата и употребата на дел од Коридорот 8, Делницата: Тетово – Гостивар – Букојчани и проектот за автопатот Требеништа – Струга – Кафасан (во натамошниот текст: „Коридорот 8“) и планирањето, проектирањето и изградбата и употребата на Коридорот 10 д, делница на автопатот Прилеп – Битола (во натамошниот текст: „Коридорот 10 д“) како проекти од национален интерес и се номинира стратешки партнер за реализација на проектите со цел да се постигне одржлив и безбеден развој на регионалното поврзување на Република Северна Македонија преку комплетирањето на Паневропските Коридори 8 и 10 д.

Дефиниции

Член 2

(1) Поимите кои се користат низ целиот овој закон го имаат следново значење:

- „**Коридор 8**“ се однесува на Коридорот 8, Делницата: Тетово – Гостивар – Букојчани и автопатот Требеништа – Струга – Кафасан,
- „**Коридор 10 д**“ се однесува на Коридорот 10 д, делницата: Прилеп – Битола,
- „**Влада**“ се однесува на Владата на Република Северна Македонија,
- „**Инвеститор**“ се однесува на Јавното претпријатие за државни патишта,
- „**Bechtel and Enka JV**“ се однесува на Bechtel International, Inc. и ENKA Insaat ve Sanayi A.S,
- „**Стратешки партнер**“ подразбира Bechtel и Enka JV или нивен поврзан конзорциум, поврзано друштво (друштва), зависно друштво (друштва) и/или трговско друштво (друштва) основано од кој било од горенаведените вклучувајќи и локално друштво (друштва) или подружница (подружници) во Северна Македонија и/или нивно поврзано друштво (друштва) (поврзано или зависно друштво го означува друштвото највисоко во корпоративната структура, кое директно или индиректно целосно го поседува релевантниот субјект (не-

говиот „Вистински сопственик“) и кој било субјект кое е директно или индиректно во целосна сопственост на таквиот Вистински сопственик),

- „**Договор за градење**“ се однесува на договорот(ите) што треба да се склучат врз основа на овој закон помеѓу Стратешкиот партнер и Инвеститорот и Министерството за транспорт и врски во име и за сметка на Владата во однос на менаџирањето на проектирањето, изградбата на работи и подготовка на потребната Проектна документација во врска со Коридорот 8 и Коридорот 10 д, заедно или одделно,

- „**Проект**“ подразбира менаџирање на проектирањето и изградба на Коридорот 8 и Коридорот 10 д,

- „**Патен коридор**“ се однесува на првичните проценети граници за експропријација со цел Инвеститорот да започне експропријацијата и реалокацијата на комуналните услуги на автопатот, поставувањето на привремени локации за поставување, јами, наоѓалишта и отпадни области, врз основа на првичната проценка на Стратешкиот партнер и Инвеститорот за минималното потребно земјиште имајќи предвид достапните проектни, геотехнички, археолошки информации, информации за животната средина, како и социјалните, комуналните информации и стандардите за проектирање кои ги бара Инвеститорот и

- „**Локални ресурси**“ се однесува на работници, компании, услуги и материјали кои ќе се користат за реализација на проектот.

II. СТРАТЕШКА НАЦИОНАЛНА ВАЖНОСТ

Член 3

(1) Проектот, вклучувајќи ги проектирањето и изградбата на инфраструктурата на Коридор 8 и проектирањето и изградбата на инфраструктурата на Коридор 10 д, се секој поединечно проект за капитални инвестиции од стратешко национално значење за Република Северна Македонија.

(2) Целта на овој закон е подобрување и развој на патната инфраструктура.

(3) Сите постапки кои се спроведуваат во согласност со одредбите на овој закон се сметаат за итни и сите државни и локални власти, компании и јавни претпријатија, како и сите други јавни органи и институции се должни навремено да преземат активности за спроведување во рамките на нивната надлежност.

(4) Овој закон ќе се применува како посебен закон со кој се исклучува примената на други закони во целост или делумно, односно кој се применува без оглед на другите применливи закони во Северна Македонија и тоа во врска со сите прашања уредени со овој закон.

III. ИМЕНУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИ ПАРТНЕР

Член 4

(1) Согласно со Меморандумот за разбирање склучен помеѓу Владата, Министерството за транспорт и врски и Инвеститорот и Vechtel и Enka JV бр. 02-4015/1 од 31 март 2021 година, со овој закон Стратешкиот партнер е именуван за целите на спроведување на Проектот.

(2) Одредбите од Законот за јавните набавки нема да се применуваат за доделување на договорите поврзани со подготовката и реализацијата на Проектот.

(3) Изведбата на работите на Коридорот 8 и Коридорот 10 д не се меѓусебно зависни и можат да продолжат независно една од друга, вклучително и доколку еден од Проектите е одложен или не продолжи од која било причина.

IV. НАЧИН НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ РЕСУРСИ И ПЛАЌАЊЕ ЗА ОБЕЗБЕДЕНИТЕ УСЛУГИ И РАБОТИ

Член 5

(1) Финансиските ресурси за спроведување на Проектот, заеднички или одделно, се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија преку Министерството за транспорт и врски во форма на трансфер до Инвеститорот или од кој било друг извор во согласност со важечките закони.

(2) Владата, на предлог на Јавното претпријатие за државни патишта, по прием на претходно мислење од Министерството за транспорт и врски, донесува годишна програма во врска со ресурсите наведени во ставот (1) на овој член.

(3) Исплатата на финансиските ресурси наведени во ставовите (1) и (2) на овој член ќе се врши на Стратешкиот партнер во согласност со применливите закони.

(4) Исплатите на Стратешкиот партнер за реализација на Проектот ќе бидат извршени во денари или евра или на нерезидентска сметка на Стратешкиот партнер во локална комерцијална банка во Република Северна Македонија или на сметка на Стратешкиот партнер во странска комерцијална банка или во денари на резидентска сметка на Стратешкиот партнер во локална комерцијална банка.

V. ДОГОВОР ЗА ГРАДЕЊЕ

Член 6

(1) Согласно со овој закон, на Владата и е доделено овластување да конституира Комитет за преговори, составен од членови на Владата, Инвеститорот и други соодветно заинтересирани страни, кој е овластен да преговара и да ги одобри условите на Договорот за градење со Стратешкиот партнер.

(2) За целите на преговарањето на Договорот за градење, преговарачките тимови на Владата и Стратешкиот партнер можат да поканат други советници, заинтересирани страни, експерти и специјалисти од областите релевантни за Проектот.

(3) За исходот од преговорите за Договорот за градење ќе се состави извештај, кој ќе биде разгледан и одобрен од страна на Комитетот за преговори назначен од Владата.

(4) Владата, по препорака на Комитетот за преговори, како и Стратешкиот партнер може да одлучат да не пристапат кон склучување на Договор за градење по завршувањето на преговорите.

(5) Доколку процесот на преговори е успешен, Владата ја одобрува содржината и склучувањето на Договорот за градење и ги овластува Инвеститорот и Министерството за транспорт и врски да пристапат кон склучување на Договорот за градење. Мандатот на Комитетот за преговори ќе заврши со склучување на Договорот за градење.

(6) Стратешкиот партнер и Инвеститорот ќе го склучат Договорот за градење за спроведување на Проектот и изградба на Коридорот 8 и Коридорот 10 д.

(7) Договорот за градење особено мора да ги вклучува: проценетата вредност на услугите и работите, меѓусебните права и обврски на договорните страни (вклучително и солидарната одговорност на Инвеститорот), начинот на плаќање, динамиката на извршување на работите и плаќањата, последиците од непочитување на утврдената динамика, начинот и фазите на давање на владение на локацијата и започнување на рабо-

тите, промени во работното време при извршување на работите на изградба според утврдената динамика, како и кои било други прашања од значење за спроведување на Проектот за изградба на Коридорот 8 и/или Коридорот 10 д.

(8) Според Договорот за градење, Стратешкиот партнер може да ја преземе улогата на менаџирање и координација при изборот и назначувањето на трети страни за подготовка на Проектната документација („Проектанти“) како и со координација, планирање и менаџирање со процесот на проектирање, како што ќе биде понатаму детално уредено во Договорот за градење. Стратешкиот партнер е ослободен од каква било одговорност која произлегува или е во врска со услугите/работите извршени од страна на Проектантите, а договорите склучени помеѓу Стратешкиот Партнер и Проектантите ќе му бидат пренесени на Инвеститорот.

(9) Во случај на потреба од каква било измена и дополнување на Договорот за градење, измената ќе биде договорена помеѓу страните на Договорот за градење и одобрена од страна на Владата пред склучување.

VI. ЈАВЕН ИНТЕРЕС И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Член 7

(1) Овој закон го утврдува јавниот интерес за цела експропријација на недвижен имот со цел да се усогласи со назначената употреба за изградба на Коридорот 8 и Коридорот 10 д со неопходната придружна инфраструктура, согласно со важечките урбанистички и просторни планови и сите нивни идни измени и дополнувања, како и врз основа на друга планска основа која е пропишана со закон кој регулира просторно планирање и изградба на објекти, вклучително и јавен интерес за експропријација на недвижен имот неопходен за обезбедување на градежни материјали, за јами, наоѓалишта, отпадни области и каменоломи за целите на Проектот, јавен интерес за изградба на инфраструктурата што се поместува поради изградбата на Коридорот 8 и Коридорот 10 д, како и јавен интерес за експропријација за воспоставување на привремено поставени локации со цел изградба на привремено поставени локации на главниот објект (кампови, дробилки, бетонски и асфалтни постројки, дворишта за греди, претходно лиени дворишта, постројки за сито и/или миеше и пристапни патишта до тие локации) и предмети за ископување или таложеење на градежен материјал.

(2) Експропријацијата за целите на спроведувањето на Проектот ќе се изврши согласно со Законот за експропријација, со тоа што со предлогот за експропријација ќе се приложи Патниот коридор, наместо инфраструктурен проект.

(3) Одземањето или ограничувањето на правото на сопственост и другите стварни права врз недвижност и утврдувањето на надоместокот за недвижноста ќе се спроведе согласно со постапката и на начинот утврден со Законот за експропријација.

(4) Владата е должна да обезбеди завршување на потребната експропријација за изградбата согласно со овој закон.

(5) Владата ќе се осигура дека релевантните државни и локални власти постапуваат на итен и забрзан начин за да ја овозможат експропријацијата и сите други релевантни активности во врска со спроведувањето на Проектот во согласност со овој закон.

(6) На Стратешкиот партнер ќе му се овозможи владение врз експроприраниот имот веднаш штом одлуката за експропријација стане конечна, без потреба иста да стане правосилна.

(7) Стратешкиот партнер ќе има слободен и непречен пристап до целата експроприрана недвижност во текот на целиот циклус на Проектот.

VII. СПЕЦИФИЧНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ

Член 8

(1) Врз основа на овој закон, на Стратешкиот партнер му е овозможено да спроведе уникатен процес на изградба на Проектот преку брза метода на планирање, изведба и изградба. Соодветно на тоа, на Стратешкиот партнер му е дозволено да изгради посебни делници од Проектот на одделни делови врз основа на достапните проекти кои ќе му овозможат на Стратешкиот партнер да извршува различни фази на работите пред да се комплетира конечниот дизајн за целиот Проект.

(2) Стратешкиот партнер, исто така, има право да започне со изградба на делници од Проектот на посебни делови, каде што експропријацијата за соодветната делница е завршена во прв степен со конечна одлука, но пред да се комплетира постапката за експропријација поврзана со целиот Проект.

Член 9

(1) Стратешкиот партнер има обврска да ги добие сите релевантни локални лиценци неопходни за извршување на проектантските и градежни работи и за обезбедување на услугите, секоја по потреба, освен ако со овој закон не е поинаку уредено.

(2) За целите на добивање на сите применливи локални лиценци, Стратешкиот партнер може да користи сопствени референци поврзани со слични проекти на линеарна инфраструктура, но на Стратешкиот партнер му е исто така дозволено да ги користи референците на неговите директни и индиректни поврзани и/или зависни правни лица. За целите на прибавување на сите применливи локални лиценци, на Стратешкиот партнер му е исто така дозволено да ги користи лиценците издадени на име на неговиот основач во местото на основање или во други јурисдикции или лиценци кои ги поседуваат неговите директни и индиректни поврзани и/или зависни правни лица во други јурисдикции.

(3) Надлежните органи се овластени да ги издадат сите потребни и применливи локални лиценци на Стратешкиот партнер во итна постапка.

(4) Стратешкиот партнер може да продолжи без никакво ограничување со подготвителните работи, вклучувајќи привремени работи и поставување на локации и со градежните работи на експроприрано земјиште пред издавањето на важечките дозволи и лиценци од надлежните органи, кои е потребно да ги прибави Инвеститорот или Стратешкиот партнер.

(5) Релевантните локални власти ќе му помогнат на Стратешкиот партнер во однос на сите прашања кои се релевантни за спроведувањето на Проектот на итен и забрзан начин, вклучително и обезбедување на потребните комунални услуги (како што се вода, снабдување со електрична енергија и слично), за имплементација на Проектот. Кога и да биде потребно да се одобрат плановите за управување на сообраќајот за рехабилитација на постоечките делници, таквите одобренија ќе се издаваат без непотребни одлагања.

(6) На Стратешкиот партнер ќе му биде дозволено да ги користи своите лаборатории за тестирање после калибрација на опремата за лабораториско тестирање врз основа на овој закон. Исто така, на Стратешкиот партнер ќе му биде дозволено да увезува и да користи

материјали или производи за извршување на работите од Проектот, без таквите материјали или производи да бидат локално сертифицирани во Северна Македонија, под услов тие материјали или производи да се сертифицирани во согласност со Европските стандарди (ENs) за употреба на автопати или имаат издаден CE сертификат.

Член 10

(1) Инвеститорот ќе аплицира и ќе ги прибави сите потребни лиценци, одобренија и концесии за истражување и експлоатација на минерални сировини неопходни за изградба на државни патишта во согласност со важечките закони.

(2) Согласно со природата на Проектот, Инвеститорот може да ги добие сите потребни лиценци, одобренија и концесии за истражување и експлоатација на минерални сировини неопходни за изградба на државни патишта во итна постапка без да обезбеди одобрение за градба.

(3) Сите концесии за истражување и експлоатација на минерални сировини неопходни за изградба на државни патишта се издаваат со рок на важност до завршување на имплементацијата на Проектот.

(4) Додека се користат експроприраните јами и каменоломи за целите на Проектот, Инвеститорот и Стратешкиот партнер ќе ги почитуваат сите применливи регулативи за минерални сировини, со исклучок на тоа дека на Стратешкиот партнер ќе му биде дозволено да започне со истражување и експлоатација на минерални сировини за целите на Проектот штом барањето за доделување на концесија за истражување и експлоатација е поднесено од страна на Инвеститорот.

VIII. ВРАБОТЕНИ РЕЗИДЕНТИ И СТРАНСКИ РАБОТНИЦИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ

Член 11

(1) Стратешкиот партнер ангажира резиденти и странски работници за извршување на работите и обезбедување на услугите за целите на Проектот.

(2) Стратешкиот партнер ќе го организира работниот процес во смени, во согласност со подготвен распоред за работа, со цел да ги заврши работите во роковите договорени во Договорот за градење.

(3) Стратешкиот партнер ќе користи најмалку 51% на локални ресурси.

Член 12

(1) Во тек на организацијата на работите во Проектот, во согласност со барањата на работниот процес и роковите утврдени со Договорот за градење, Стратешкиот партнер ќе има право да го организира и распоредува работното време на работниците, така што работното време на секој работник, во текот на целиот циклус на Проектот, може да биде во просек 60 часа неделно во текот на годината.

(2) Воведувањето на работното време во согласност со ставот (1) на овој член, е дозволено само со изречна, писмена и претходна согласност на работникот и сите останати важечки закони за безбедност и здравје на Република Северна Македонија, како и плаќањето на сите применливи даноци и социјални придонеси остануваат применливи.

Член 13

(1) Релевантните локални власти ќе ги издадат сите потребни дозволи за престој и работни дозволи во забрзана постапка и со важност во текот на целото времетраење на Проектот. На странските работници вработени за целите на Проектот ќе им биде дозволено да започнат со работа на Проектот од моментот на аплицирање за неопходните дозволи за престој и работа пред и додека чекаат, да се заврши постапката за издавање на дозволи за престој и работни дозволи.

(2) Проектот се смета за развоен проект поддржан од Владата за кој не се применува квотата за работни дозволи, во согласност со одредбите од Законот за вработување и работа на странци.

(3) На Стратешкиот партнер ќе му биде дозволено да исплаќа дел од платите на странските работници на нивните приватни банкарски сметки во странство, со претходна пресметка и исплата на сите релевантни даноци и социјални придонеси.

(4) Во случај на воведување на вонредни мерки од страна на Владата заради пандемијата со САРС-КО-ВИД-19 или други пандемии или епидемии, релевантните локални власти ќе ги издадат сите потребни одобренија, дозволи и согласности за да се осигураат дека сите работници ќе бидат во можност да продолжат да работат непречено на Проектот.

IX. СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ

Член 14

(1) Во рамките на постапката за процена на исполнувањето на условите утврдени со специфични прописи, стандарди и други акти, надлежните локални власти ќе прифатат докази за исполнување на условите согласно со странски регулативи и стандардни, во согласност со признаени меѓународни методи и модели за пресметка доколку таквите прописи и стандарди предвидуваат исполнување на основните услови за градбата, т.е. основните барања за нејзиниот проект, изведба и одржување, во согласност со македонските прописи и стандарди.

(2) Кога се применуваат посебни меѓународни или европски регулативи, норми и стандарди, тие треба да бидат наведени во техничкиот документ, додека исполнувањето на барањата ќе се докаже на начин утврден со применетата регулатива, т.е. стандард.

X. ДАВАЧКИ И ДАНОЦИ

Член 15

(1) Прометот на добра и/или услуги извршен кон Инвеститорот од страна на Стратешкиот партнер, наменети за изградбата на Коридор 8 (автопатски делници: Тетово – Гостивар – Букојчани и Требеништа – Струга – Кафасан) и Коридор 10 д (автопатска делница Прилеп – Битола) во Република Северна Македонија, финансиран со финансиски средства согласно со членот 5 од овој закон е ослободен од данок на додадена вредност со право на одбивка на претходен данок.

(2) За прометот на добра и услуги кој е извршен кон Инвеститорот од страна на Стратешкиот партнер наменети за изградбата на Коридор 8 (автопатски делници: Тетово – Гостивар – Букојчани и Требеништа – Струга – Кафасан) и Коридор 10 д (автопатска делница Прилеп – Битола) во Република Северна Македонија,

финансиран со финансиски средства согласно со членот 5 од овој закон за кој Инвеститорот е должник во согласност со членот 32 став 1 точка 4 и членот 32-а од Законот за данокот на додадена вредност, истиот е ослободен од обврската да пресмета и плати данок на додадена вредност.

(3) Даночниот обврзник кој врши промет на добра и услуги за кој е ослободен од данокот на додадена вредност согласно со ставовите (1) и (2) на овој член, освен име (назив) на примателот на доброто или корисникот на услугите, во фактурата задолжително го наведува и називот на Проектот и законскиот основ за ослободување од данокот на додадена вредност, каде што законски основ за ослободување претставува овој специјален закон.

XI. СУПЕРВИЗИЈА

Член 16

Супервизија врз спроведувањето на одредбите на овој закон и подзаконските акти кои треба да се донесат во согласност со овој закон, ќе ги спроведува секој надлежен орган во однос на различните аспекти на Проектот во рамките на нивното овластување

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

(1) Одредбите од Главите V, VI, VII, VIII и IX од овој закон ќе се применуваат при склучување на Договорот за изградба.

Член 18

(1) По донесувањето на овој закон, Владата е должна да ги извести сите соодветни институции за неговото донесување и да ги упати соодветните институции да ги извршат сите подготвителни активности и да ги спроведат неопходните процедури со цел извршување на овој закон за целите на спроведување на овој Проект во согласност со овој закон.

(2) Одредбите од постојните закони кои ги уредуваат прашањата во врска со постапките за планирањето, проектирањето, изградбата и употребата на оваа инфраструктурна градба треба да се усогласат со одредбите од овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 19

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR PËRCAKTIMIN E INTERESIT PUBLIK DHE NOMINIMIN E PARTNERIT STRATEGJIK PËR ZBATIMIN E PROJEKTIT PËR NDËRTIMIN E KORRIDORIT TË INFRASTRUKTURËS 8 (AKSI RRUGOR: TETOVË - GOSTIVAR - BUKOJÇAN DHE PROJEKTIT TË AUTOSTRADËS TREBENISHTË - STRUGË – QAFË-THANË) DHE KORRIDORIT 10 D (AKSI RRUGOR I AUTOSTRADËS PRILEP - MANASTIR) NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen detajet në lidhje me planifikimin, projektimin dhe ndërtimin dhe përdorimin e një pjese të Korridorit 8, aksi rrugor: Tetovë - Gostivar -

Bukojçan dhe projekti për autostradën Trebenishtë - Strugë – Qafë-Thanë (në tekstin e mëtejme: “Korridorit 8”) dhe planifikimi, projektimi dhe ndërtimi dhe përdorimi i Korridorit 10 d, aksi rrugor i autostradës Prilep - Manastir (në tekstin e mëtejme: “Korridorit 10 d”) si projekte me interes kombëtar dhe emërohet partner strategjik për realizimin e projekteve me qëllim që të arrihet zhvillimi i qëndrueshëm dhe i sigurt i lidhjes rajonale të Republikës së Maqedonisë së Veriut përmes kompletimit të Korridoreve Paneuropiane 8 dhe 10 d.

Definicionet

Neni 2

(1) Nocionet të cilat përdoren në të gjithë këtë ligj e kanë këtë kuptim:

- **“Korridorit 8”** i referohet Korridorit 8, aksi rrugor: Tetovë - Gostivar - Bukojçan dhe autostrada Trebenishtë - Strugë – Qafë-Thanë;

- **“Korridorit 10 d”** i referohet Korridorit 10 d, aksi rrugor: Prilep - Manastir;

- **“Qeveria”** i referohet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut;

- **“Investitori”** i referohet Ndërmarrjes Publike për Rugë Shtetërore;

- **“Bechtel and Enka JV”** i referohet Bechtel International, Inc. dhe ENKA Insaat ve Sanayi A.S;

- **“Partner strategjik”** do të thotë Bechtel dhe Enka JV ose konsorciumi i tyre i lidhur, shoqëri (shoqëritë) e lidhur, shoqëri (shoqëritë) e varur dhe/ ose shoqëri (shoqëritë) tregtare e themeluar nga cilido nga të lartpërmendurit duke përfshirë edhe shoqërinë (shoqëritë) lokale ose filialin (filialet) në Maqedoninë e Veriut dhe/ose shoqërinë (shoqëritë) e tyre të lidhur (shoqërinë e lidhur ose të varur që shënon shoqërinë më të lartë në strukturën korporative, që drejtpërdrejt ose tërthorazi tërësisht e posedon subjektin relevant (“Pronari i saj i vërtetë”) dhe cilido qoftë subjekt që drejtpërdrejt ose tërthorazi në pronësi të plotë të pronarit të tillë të vërtetë);

- **“Kontrata e ndërtimit”** i referohet kontratës (ave), që do të lidhen në bazë të këtij ligji ndërmjet Partnerit Strategjik dhe Investitorit dhe Ministrisë së Transportit dhe të Lidhjeve në emër dhe për llogari të Qeverisë, në lidhje me menaxhimin e projektimit, ndërtimin e punëve dhe përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm të projektit në lidhje me Korridorin 8 dhe Korridorin 10 d, së bashku ose veçmas;

- **“Projekt”** nënkupton menaxhimin e projektimit dhe ndërtimit të Korridorit 8 dhe Korridorit 10 d;

- **“Korridorit rrugor”** u referohet kufijve fillestarë të vlerësuar për eksproprijim në mënyrë që Investitori të fillojë eksproprijimin dhe zhvendosjen e shërbimeve komunale të autostradës, vendosjen e lokacioneve të përkohshme për instalime, gropa, vendzbulime dhe zona mbeturinash, në bazë të vlerësimit fillestar të Partnerit Strategjik dhe Investitorit për tokën minimale të nevojshme, duke i marrë parasysh informatat e disponueshme mbi projektin, informatat gjeoteknike, informatat arkeologjike, informatat mbi mjedisin jetësor, si dhe informatat sociale, komunale dhe standardet e projektimit të kërkuara nga Investitori;

- **"Resurset lokale"** u referohen punëtorëve, kompanive, shërbimeve dhe materialeve që do të shfrytëzohen për realizimin e projektit.

II. RËNDËSIA NACIONALE STRATEGJIKE

Neni 3

(1) Projekti, duke përfshirë projektimin dhe ndërtimin e infrastrukturës së Korridorit 8 dhe projektimin dhe ndërtimin e infrastrukturës së Korridorit 10 d, janë secili projekt i veçantë për investime kapitale me rëndësi strategjike nacionale për Republikën e Maqedonisë së Veriut.

(2) Qëllimi i këtij ligji është përmirësimi dhe zhvillimi i infrastrukturës rrugore.

(3) Të gjitha procedurat që zbatohen në pajtim me dispozitat e këtij ligji konsiderohen urgjente dhe të gjitha pushtetet shtetërore dhe lokale, kompanitë dhe ndërmarrjet publike, si dhe të gjitha organet dhe institucionet e tjera publike janë të detyruara të ndërmarrin aktivitete të zbatimit në kuadër të kompetencave të tyre.

(4) Ky ligj do të zbatohet si ligj i veçantë që përjashton zbatimin e ligjeve të tjera në tërësi ose pjesërisht, përkatësisht i cili zbatohet pavarësisht nga ligjet e tjera të zbatueshme në Maqedoninë e Veriut, në lidhje me të gjitha çështjet e rregulluara me këtë ligj.

III. EMËRIMI I PARTNERIT STRATEGJIK

Neni 4

(1) Në pajtim me Memorandumin e Mirëkuptimit të lidhur midis Qeverisë, Ministrisë së Transportit dhe të Lidhjeve dhe Investitorit dhe Bechtel-it dhe Enka JV-së nr. 02-4015/1, datë 31 mars 2021, me këtë ligj është emëruar Partneri Strategjik për qëllimet e zbatimit të Projektit.

(2) Dispozitat e Ligjit të Furnizimeve Publike nuk do të zbatohen për dhënie e kontratave në lidhje me përgatitjen dhe realizimin e Projektit.

(3) Realizimi i punimeve në Korridorin 8 dhe Korridorin 10 d, nuk janë të ndërlidhura reciprokisht dhe mund të vazhdojnë në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra, duke përfshirë edhe nëse një nga Projektet anulohet ose nuk vazhdon për çfarëdo qoftë arsye.

IV. MËNYRA E SIGURIMIT TË BURIMEVE FINANCIARE DHE PAGESA E SHËRBIMEVE DHE PUNIMEVE TË SIGURUARA

Neni 5

(1) Burimet financiare për zbatimin e Projektit, bashkërisht ose veçmas, sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, përmes Ministrisë së Transportit dhe të Lidhjeve në formën e transferimit të Investitori ose nga ndonjë burim tjetër në pajtim me ligjet në fuqi.

(2) Qeveria, me propozimin e Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, pas marrjes së mendimit paraprak nga Ministria e Transportit dhe e Lidhjeve, miraton program vjetor në lidhje me burimet e përmendura në paragrafin (1) të këtij neni.

(3) PAGESA E burimeve financiare të përmendura në paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni do t'i bëhet Partnerit Strategjik në pajtim me ligjet e zbatueshme.

(4) PAGESAT E Partnerit Strategjik për realizimin e Projektit do të bëhen në denarë ose euro, ose në llogari jorezidente të Partnerit Strategjik në bankë komerciale

lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut ose në llogari të Partnerit Strategjik në bankë të huaj komerciale, ose në denarë në llogari rezidente të Partnerit Strategjik në bankë komerciale lokale.

V. KONTRATA E NDËRTIMIT

Neni 6

(1) Në pajtim me këtë ligj, Qeverisë i është ndarë autorizim të formojë Komitet Negociues, të përbërë nga anëtarë të Qeverisë, Investitorit dhe palëve të tjerë të interesuara, që është i autorizuar të negociojë dhe t'i miratojë kushtet e Kontratës së Ndërtimit me Partnerin Strategjik.

(2) Për qëllimet e negociimit të Kontratës së Ndërtimit, ekipet negociuese të Qeverisë dhe Partnerit Strategjik, mund të ftojnë këshilltarë të tjerë, palë të interesuara, ekspertë dhe specialistë në fushat relevante të Projektit.

(3) Për rezultatit e negociatave të Kontratës së Ndërtimit do të përgatitet raport, i cili do të shqyrtohet dhe miratohet nga Komiteti Negociues i caktuar nga Qeveria.

(4) Qeveria sipas rekomandimit të Komitetit Negociues, si dhe Partnerit Strategjik, mund të vendosin të mos i qasen lidhjes së Kontratës së Ndërtimit pas përfundimit të negociatave.

(5) Nëse procesi i negociatave është i suksesshëm, Qeveria e miraton përmbajtjen dhe lidhjen e Kontratës së Ndërtimit dhe e autorizon Investitorin dhe Ministrinë e Transportit dhe të Lidhjeve, t'i qasen lidhjes së Kontratës së Ndërtimit. Mandati i Komitetit Negociues do të përfundojë me lidhjen e kontratës së ndërtimit.

(6) Partneri Strategjik dhe Investitori do të lidhin kontratën e ndërtimit për zbatimin e Projektit dhe ndërtimin e Korridorit 8 dhe Korridorit 10 d.

(7) Kontrata e ndërtimit në veçanti duhet t'i përfshijë: vlerën e përcaktuar të shërbimeve dhe punimeve, të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella të palëve kontraktuese (përfshirë edhe përgjegjësinë solidare të Investitorit), mënyrën e pagesës, dinamikën e realizimit të punimeve dhe pagesat, pasojat e mosrespektimit të dinamikës së përcaktuar, mënyrën dhe fazat e dhënies së pronësisë mbi lokacionin dhe fillimin e punimeve, ndryshimet në orarin e punës gjatë realizimit të punimeve të ndërtimit sipas dinamikës së përcaktuar, si dhe çdo çështje tjetër me rëndësi për zbatimin e projektit të ndërtimit të Korridorit 8 dhe/ose korridorit 10 d.

(8) Sipas kontratës për ndërtim, Partneri Strategjik mund të ndërmarrë rolin e menaxhimit dhe koordinimit gjatë zgjedhjes dhe emërimit të palëve të treta për përgatitjen e Dokumentacionit Projektues ("Projektantë"), si dhe me koordinimin, planifikimin dhe menaxhimin e projekteve, siç do të rregullohet më tej detalisht në kontratën për ndërtim. Partneri strategjik është i liruar nga çfarëdo përgjegjësie që del ose është në lidhje me shërbimet/punët e realizuara nga ana e projektantëve, ndërsa kontratat e lidhura ndërmjet partnerit strategjik dhe projektantëve do t'i transmetohen Investitorit.

(9) Në rast të nevojës nga çfarëdo ndryshimi dhe plotësimi i kontratës për ndërtim, ndryshimi do të kontraktohet ndërmjet palëve të kontratës së ndërtimit dhe miratohet nga Qeveria para lidhjes.

VI. INTERESI PUBLIK DHE EKSPROPRIJIMI

Neni 7

(1) Ky ligj e përcakton interesin publik për tërë eksproprijimin e pronës së patundshme me qëllim të harmonizimit me nevojën e shënuar për ndërtimin e

Korridorit 8 dhe Korridorit 10 d me infrastrukturë të domosdoshme shoqëruese, në pajtim me planet e vlefshme urbanistike dhe hapësinore, dhe të gjitha ndryshimet dhe plotësimet e ardhshme, si dhe në bazë të bazës tjetër të planit që është e përcaktuar me ligj që rregullon planifikim hapësinor dhe ndërtimin e objekteve, duke përfshirë edhe interesin publik për eksproprijim të pronës së patundshme, i domosdoshëm për sigurimin e materialeve ndërtimore, për gropa, vendzbulime, zona hedhurinash, dhe gurore për tërë projektin, interes publik për ndërtimin e infrastrukturës që zhvendoset për shkak të ndërtimit të Korridorit 8 dhe Korridorit 10 d, si dhe interes publik për eksproprijim për vendosjen e lokacioneve të vendosura përkohësisht me qëllim të ndërtimit të lokacioneve të vendosura përkohësisht të objektit kryesor (kampeve, thërrmuesve, impiantet e betonit dhe asfaltit, kantieret e trarëve, kantieret e hedhura paraprakisht, impiantet e sitave dhe/ose larjen e rrugëve hyrëse tek ato lokacione) dhe sende për gërmimin ose depozitimin e materialit ndërtimor.

(2) Eksproprijimi për qëllimet e zbatimit të projektit do të bëhet në pajtim me Ligjin e Eksproprijimit, me atë që me propozimin për eksproprijim do të bashkëngjitet korridori rrugor, në vend të projektit infrastrukturor.

(3) Marrja ose kufizimi i së drejtës së pronësisë dhe të drejtave tjera reale në bazë të patundshmërisë dhe përcaktimin e kompensimit për patundshmëri do të zbatohet në pajtim me procedurën dhe mënyrën e përcaktuar me Ligjin e Eksproprijimit.

(4) Qeveria është e detyruar që ta sigurojë mbarimin e eksproprijimit të nevojshëm për ndërtimin në pajtim me këtë ligj.

(5) Qeveria do të sigurohet se pushtetet relevante shtetërore dhe lokale veprojnë në mënyrë urgjente dhe të shpejtë që ta mundësojnë eksproprijimin dhe të gjitha aktivitetet tjera relevante në lidhje me zbatimin e Projektit në pajtim me këtë ligj.

(6) Partnerit strategjik do t'i mundësohet pushtet mbi pronën e shpronësuar menjëherë sa vendimi për eksproprijim bëhet përfundimtar, pa nevojë që e njëjta të bëhet e plotfuqishme.

(7) Partneri strategjik do të ketë qasje të lirë dhe pa pengesë në tërë patundshmërinë e shpronësuar gjatë tërë ciklit të Projektit.

VII. ÇËSHTJE SPECIFIKE NË LIDHJE ME ZBATIMIN E PROJEKTIT

Neni 8

(1) Në bazë të këtij ligji, partnerit strategjik i është mundësuar të zbatojë proces unik të ndërtimit të Projektit përmes metodës së shpejtë të planifikimit, realizimit dhe ndërtimit. Në mënyrë adekuate me atë, partnerit strategjik i lejohet të ndërtojë akse të posaçme të projektit në pjesë të veçanta në bazë të projekteve të qasshme të cilat do t'i mundësojnë Partnerit strategjik të kryejë faza të ndryshme të punëve para se të kompletohet dizajni përfundimtar për tërë projektin.

(2) Partneri strategjik gjithashtu ka të drejtë të fillojë me ndërtimin e aksit të projektit të pjesëve të posaçme, ku eksproprijimi për aksin adekuat është mbaruar në shkallë të parë me vendim përfundimtar, por para se të kompletohet procedura për eksproprijim, e lidhur me tërë Projektin.

Neni 9

(1) Partneri strategjik ka për obligim t'i marrë të gjitha licencat relevante lokale të domosdoshme për realizimin e punëve projektuese dhe ndërtimore dhe për sigurimin e shërbimeve, secila sipas nevojës, përveç nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.

(2) Për qëllimet e marrjes së të gjitha licencave të zbatueshme lokale, Partneri strategjik mund të shfrytëzojë referenca personale të lidhura me projekte të ngjashme të infrastrukturës lineare, por Partnerit strategjik i lejohet gjithashtu t'i shfrytëzojë referencat e personave juridikë të tij direkt ose indirekt të lidhur dhe/ose të varur. Për qëllimet e sigurimit të të gjitha licencave të zbatueshme lokale, Partneri strategjik mund t'i shfrytëzojë licencat e dhëna në emër të themeluesit të tij në vendin e themelimit ose në juridiksione tjera ose licenca të cilat i posedojnë persona juridikë direkt ose indirekt të lidhur dhe/ose persona juridikë të varur në juridiksione tjera.

(3) Organet kompetente janë të autorizuar t'ia japin të gjitha licencat e nevojshme dhe të zbatueshme lokale Partnerit strategjik në procedurë urgjente.

(4) Partneri strategjik mund të vazhdojë pa ndonjë kufizim me punë përgatitore, duke përfshirë punët e përkohshme dhe vendosjen e lokacioneve, dhe me punë ndërtimore në tokë të eksproprijuar para dhënies së lejeve të vlefshme dhe licencave nga organet kompetente, të cilat është e nevojshme t'i sigurojë Investitori ose Partneri strategjik.

(5) Pushtetet relevante lokale do t'i ndihmojnë partnerit strategjik në lidhje me çështjet të cilët janë relevante për zbatimin e Projektit në mënyrë urgjente dhe të përshpejtuar, duke përfshirë edhe sigurimin e shërbimeve të nevojshme komunale (siç janë uji, furnizimi me energji elektrike, dhe të ngjashme) për zbatimin e Projektit. Kurdo që të jetë e nevojshme të lejohen planet për menaxhimin e komunikacionit për rehabilitimin e akseve ekzistuese, lejet e tilla do të jepen pa prolongime të panevojshme.

(6) Partnerit strategjik do t'i lejohet t'i shfrytëzojë laboratorët e vet për testimin pas kalibrimit të pajisjeve për testim laboratorik në bazë të këtij ligji. Gjithashtu, Partnerit strategjik do t'i lejohet të importojë dhe të shfrytëzojë materiale ose prodhime për kryerjen e punëve të Projektit, pa qenë materialet e tilla ose prodhimet të certifikuar në mënyrë lokale në Maqedoninë e Veriut, me kusht që ato materiale ose prodhime të jenë të certifikuar në pajtim me Standardet Europiane (ENs) për përdorimin e autostradës ose kanë të dhënë certifikatë CE.

Neni 10

(1) Investitori do të aplikojë dhe do t'i sigurojë të gjitha licencat e nevojshme, miratimet dhe koncesionet për hulumtim dhe shfrytëzim të lëndëve të para minerale të domosdoshme për ndërtimin e rrugëve shtetërore në pajtim me ligjet në fuqi.

(2) Sipas natyrës së Projektit, Investitori mund t'i marrë të gjitha licencat e nevojshme, miratimet dhe koncesionet për hulumtimin dhe eksploatinin e lëndëve të para minerale, të domosdoshme për ndërtimin e rrugëve shtetërore në procedurë urgjente pa siguruar miratim për ndërtim.

(3) Të gjitha koncesionet për hulumtimin dhe eksploatinin e lëndëve të para minerale të nevojshme për ndërtimin e rrugëve shtetërore lëshohen me afat të vlefshmërisë deri në përfundimin e zbatimit të Projektit.

(4) Përderisa shfrytëzohen gropat septike dhe guroret e eksproprijuara për qëllimet e Projektit, Investitori dhe Partneri Strategjik do t'i respektojë të gjitha rregullativat e zbatueshme për lëndë të para minerale me përjashtim të

asaj se Partnerit Strategjik do t'i lejohet të fillojë me hulumtimin dhe eksploitim e lëndëve të para minerale për qëllimet e Projektit, menjëherë pasi kërkesa për ndarje të koncesionit për hulumtim dhe eksploitim është parashtruar nga Investitori.

VIII. REZIDENTË TË PUNËSUAR DHE PUNONJËS TË HUAJ PËR QËLLIMET E ZBATIMIT TË PROJEKTIT

Neni 11

(1) Partneri strategjik angazhon rezidentë dhe punonjës të huaj për realizimin e punëve dhe sigurimin e shërbimeve për qëllimet e Projektit.

(2) Partneri strategjik do ta organizojë procesin e punës në ndërrime, në pajtim me orarin e përgatitur për punë, me qëllim që t'i realizojë punët në afatet e dakordësuara në kontratën për ndërtim.

(3) Partneri strategjik do të shfrytëzojë së paku 51% të burimeve lokale.

Neni 12

(1) Gjatë organizimit të punëve në Projekt, në pajtim me kërkesat e procesit të punës dhe afatet e përcaktuara me kontratën për ndërtim, Partneri Strategjik do të ketë të drejtë ta organizojë dhe sistemojë kohën e punës së punëtorëve, ashtu që koha e punës së secilit punëtor, gjatë gjithë ciklit të Projektit, mund të jetë mesatarisht 60 orë në javë gjatë vitit.

(2) Vendosja e kohës së punës në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, lejohet vetëm me pëlqimin eksplicit, të shkruar dhe paraprak të punëtorit dhe të gjitha ligjeve tjera në fuqi për sigurinë dhe shëndetin të Maqedonisë së Veriut, si dhe pagesa e të gjitha tatimeve të zbatueshme dhe kontributeve shoqërore mbeten të zbatueshme.

Neni 13

(1) Pushtetet relevante lokale do t'i lëshojnë të gjitha lejet e nevojshme për qëndrim dhe leje të punës në procedurë të përsheptuar dhe me vlefshmëri gjatë gjithë kohëzgjatjes së Projektit. Punonjësve të huaj, të punësuar për qëllimet e Projektit do t'u lejohet të fillojnë të punojnë në Projekt që nga momenti i aplikimit për lejet e domosdoshme për qëndrim dhe punë para, dhe përderisa presin, të përfundohet procedura për lëshimin e lejeve të qëndrimit dhe lejeve të punës.

(2) Projektit konsiderohet si projekt zhvillimor i mbështetur nga Qeveria e Maqedonisë së Veriut për të cilin nuk zbatohet kuota për leje pune, në pajtim me dispozitat e Ligjit të Punësimit dhe Punës të të Huajve.

(3) Partnerit Strategjik do t'i lejohet të paguajë një pjesë të rrogave të punonjësve të huaj në llogaritë e tyre private bankare jashtë vendit, me përllogaritjen paraprake dhe pagimin e të gjitha tatimeve relevante dhe kontributeve sociale.

(4) Në rast të vendosjes së masave të jashtëzakonshme të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut, për shkak të pandemisë SARS-KOVID-19 ose pandemive të tjera ose epidemive, pushtetet relevante lokale do t'i lëshojnë të gjitha miratimet e nevojshme, lejet dhe pëlqimet që të sigurohen që të gjithë punëtorët do të kenë mundësi të vazhdojnë të punojnë pa pengesa në Projekt.

IX. ZBATIMI I STANDARDEVE NDËRKOMBËTARE

Neni 14

(1) Në korniza të procedurës për vlerësimin e përmbushjes së kushteve të përcaktuara me rregulla, standarde dhe akte të tjera specifike, pushtetet lokale kompetente do të pranojnë dëshmi të përmbushjes së kushteve në pajtim me rregullativat dhe standardet e huaja, në pajtim me metodat e njohura ndërkombëtare dhe

modelet për përllogaritje nëse rregullat dhe standardet e tilla parashikojnë përmbushjen e kushteve themelore për ndërtimin, përkatësisht kërkesat themelore për projektin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e tij, në pajtim me rregullat dhe standardet maqedonase.

(2) Kur zbatohen rregullativat e posaçme ndërkombëtare ose europiane, norma dhe standarde, ato duhet të theksohen në dokumentin teknik, ndërsa përmbushja e kërkesave do të dëshmohej në mënyrë të përcaktuar me rregullativën e zbatuar, përkatësisht standard.

X. TAKSA DHE TATIME

Neni 15

(1) Qarkullimi i të mirave dhe/ose shërbimeve, i kryer ndaj Investitorit nga Partneri Strategjik, të dedikuara për ndërtimin e Korridorit 8 (akset rrugore të autostradës: Tetovë - Gostivar - Bukoçan dhe Trebenishtë - Strugë - Qafë-Thanë) dhe Korridorit 10 d (aksi rrugor i autostradës Prilep - Manastir) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i financuar me mjete financiare në pajtim me nenin 5 të këtij ligji është liruar nga tatimi mbi vlerën e shtuar me të drejtë të refuzimit të tatimit paraprak.

(2) Për qarkullimin e të mirave dhe shërbimeve, i cili është realizuar ndaj Investitorit nga Partneri Strategjik, të dedikuara për ndërtimin e Korridorit 8 (akset rrugore të autostradës: Tetovë - Gostivar - Bukoçan dhe Trebenishtë - Strugë - Qafë-Thanë) dhe Korridorit 10 d (aksi rrugor i autostradës Prilep - Manastir) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i financuar me mjete financiare në pajtim me nenin 5 të këtij ligji për të cilin Investitori është debitor në pajtim me nenin 32 paragrafi 1 nënparagrafi 4 dhe neni 32-a i Ligjit të Tatimit të Vlerës së Shtuar, i njëjti është i liruar nga detyrimi që të përllogaritë dhe paguajë tatim mbi vlerën e shtuar.

(3) Tatimpaguesi i cili kryen qarkullim të të mirave dhe shërbimeve për të cilat lirohet nga tatimi mbi vlerën e shtuar në pajtim me paragrafin 1 dhe paragrafin 2 të këtij neni, përveç emrit (emërtimit) të pranuesit të së mirës ose shfrytëzuesit të shërbimeve, në faturën detyrimisht e thekson edhe emërtimin e Projektit dhe baza ligjore për lirim nga tatimi mbi vlerën e shtuar, ku bazë ligjore për lirim paraqet ky ligj special.

XI. MBIKËQYRJA

Neni 16

Mbikëqyrje ndaj zbatimit të dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore të cilat duhet të miratohen në pajtim me këtë ligj, do t'i zbatohë çdo organ kompetent në lidhje me aspektet e ndryshme të Projektit në korniza të autorizimit të tyre.

XII. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 17

Dispozitat e Krerëve V, VI, VII, VIII dhe IX të këtij ligji do të zbatohen gjatë lidhjes së kontratës për ndërtim.

Neni 18

(1) Pas miratimit të këtij ligji, Qeveria është e detyruar t'i njoftojë të gjitha institucionet përkatëse për miratimin e tij dhe t'i udhëzojë institucionet përkatëse t'i kryejnë të gjithë aktivitetet përgatitore dhe t'i zbatojnë procedurat e domosdoshme me qëllim të realizimit të këtij ligji për qëllimet e zbatimit të këtij projekti në pajtim me këtë ligj.

(2) Dispozitat e ligjeve ekzistuese të cilat i rregullojnë çështjet në lidhje me procedurat për planifikimin, projektimin, ndërtimin dhe përdorimin e këtij ndërtimi infrastrukturor duhet të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji në afat prej 6 muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 19

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga shpallja në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

2653.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2021 година.

Бр. 08-3393/1
15 јули 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 46/2008, 103/2008, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 257/20), по членот 45-ѓ се додава нов член 45-е, кој гласи:

„Член 45-е

(1) На лицето избрано во научно звање му престанува работниот однос согласно со прописите за работни односи.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, заради непречено вршење на дејноста на научната установа, по претходно барање на работникот, а со согласност со советот на установата, еднаш годишно може да се продолжи договорот за вработување на лицето избрано во научно звање, до завршување на учебната година во која ги исполнува условите за стекнување старосна пензија или најмногу до завршување на учебната година во која полни 67 години возраст.

(3) Барањето за продолжување на работниот однос од ставот (2) на овој член, се поднесува еднаш годишно, најдоцна до 31 август во тековната година за продолжување на договорот за вработување за наредната година.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT TË VEPRIMTARISË SHKENCORE HULUMTUESE

Neni 1

Në Ligjin e Veprimtarisë Shkencore Hulumtuese ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 46/2008, 103/2008, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 53/16 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 257/20), pas nenit 45-gj shtohet neni i ri 45-e siç vijon:

"Neni 45-e

"(1) Personit të zgjedhur në titull shkencor i ndërpritet marrëdhënia e punës në pajtim me dispozitat e marrëdhënieve të punës.

"(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, për shkak të kryerjes së pandërprerë të veprimtarisë së institucionit shkencor, me kërkesë paraprake të punëtorit, por në pajtim me këshillin e institucionit, një herë në vit mund të vazhdohet marrëveshja për punësim e personit të zgjedhur me titull shkencor, deri në përfundimin e vitit shkollor në të cilin i plotëson kushtet për arritjen e pensionit të pleqërisë ose më së shumti deri në përfundimin e vitit shkollor në të cilin mbush 67 vjet të moshës.

(3) Kërkesa për vazhdimin e marrëdhënies së punës sipas paragrafit (2) të këtij neni, dorëzohet një herë në vit, më së voni deri më 31 gusht në vitin aktual për vazhdimin e marrëveshjes për punësim për vitin e ardhshëm.“

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga botimi në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

2654.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД СТАНБЕНИОТ ФОНД НА ПОРАНЕШНА ЈНА ИЛИ СЕ ДОБИЕНИ ПО ПАТ НА ЗАМЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ КОЈ ПОТЕКНУВА ОД ПОРАНЕШНАТА ЈНА И СЕ ДОДЕЛЕНИ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА И АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за продажба на станови кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешна ЈНА или се добиени по пат на замена на недвижен имот кој потекнува од поранешната ЈНА и се доделени на користење на лица вработени во Министерство за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2021 година.

Бр. 08-3394/1
15 јули 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД СТАНБЕНИОТ ФОНД НА ПОРАНЕШНА ЈНА ИЛИ СЕ ДОБИЕНИ ПО ПАТ НА ЗАМЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ КОЈ ПОТЕКНУВА ОД ПОРАНЕШНАТА ЈНА И СЕ ДОДЕЛЕНИ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА И АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за продажба на становите во државна сопственост кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешната ЈНА или се добиени по пат на замена на недвижен имот кој потекнува од поранешната ЈНА, а од Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија или од Комисијата за станбени прашања во Владата на Република Северна Македонија, се доделени на користење на вработени и поранешни вработени со најмалку десет години работен стаж или лица кои се стекнале со право на пензија во Министерството за одбрана, односно Армијата на Република Северна Македонија.

Член 2

Под стан доделен на користење, во смисла на овој закон, се подразбира стан од станбениот фонд на поранешна ЈНА или добиен по пат на замена на недвижен имот кој потекнува од поранешната ЈНА, кој е доделен:

- со Решение за користење на службен стан,
- со Решение за доделување или друг соодветен документ издаден од Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија и
- на користење со Договор за закуп помеѓу корисникот и надлежен државен орган, по склучување на Спогодбата помеѓу Сојузниот секретаријат за Народна одбрана и Министерството за одбрана на Република Македонија од 28 февруари 1992 година.

Член 3

(1) Станот кој се користи согласно со членот 2 од овој закон, може да се продаде на корисникот (во натамошниот текст: корисникот), ако:

- е државјанин на Република Северна Македонија,
- е во работен однос во Министерството за одбрана односно Армијата на Република Северна Македонија, или по пат на спогодба помеѓу Министерството за одбрана и друго правно лице засновал работен однос кај друг работодавач, а во Министерството за одбрана односно Армијата на Република Северна Македонија работел најмалку десет години, или стекнал право на пензија во Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија и

- има решение за доделување на користење на станот или друг соодветен документ, од членот 2 од овој закон.

(2) Право на откуп на станот имаат и лицата од семејното домаќинство на корисникот од ставот (1) на овој член кој починал, доколку живееле во станот и ги исполнуваат условите од ставот (1) алинеи 1 и 3 на овој член.

(3) Немаат право на откуп лицата од ставовите (1) и (2) на овој член доколку имаат стан или куќа во лична сопственост или сопственост на член на неговото семејно домаќинство (брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување), на територија на Република Северна Македонија.

Член 4

(1) Продажната цена на станот, се утврдува врз основа на градежната вредност, трошоците за уредување на градежното земјиште, местоположбата и амортизацијата на станот.

(2) Продажната цена на станот ја утврдува Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.

(3) За утврдувањето на продажната цена на станот и начинот на плаќањето на цената на станот, за уплатата на средствата за плаќање на станот и за заверувањето на договорот за продажба на станот, соодветно да се применуваат одредбите од Законот за продажба на становите во општествена сопственост.

Член 5

(1) Корисникот на станот од членот 2 од овој закон, поднесува барање за купување на станот до Комисијата за спроведување постапка за продажба на становите, формирана со решение на министерот за транспорт и врски (во понатамошниот текст: Комисијата).

(2) Комисијата е составена од седум члена од кои: три члена од Министерството за одбрана, три члена од Министерството за транспорт и врски и еден член од Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.

(3) Кон барањето, корисникот приложува:

- Решение за користење на станот или друг соодветен документ од членот 2 од овој закон,
- фотокопија од лична карта,
- уверение за државјанство на барателот,
- потврда издадена од Агенција за катастар на недвижности со кои корисникот потврдува дека нема во сопственост стан или куќа на територијата на Република Северна Македонија или во сопственост на член на неговото семејно домаќинство (брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување) и

- Потврда од работодавачот дека е во работен однос или бил во работен однос во Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија најмалку десет години.

(4) Документацијата од ставот (3) на овој член, се доставува во оригинал или копија заверена на нотар, не постара од шест месеци.

Член 6

(1) Врз основа на приложената документација, Комисијата изработува договор за купопродажба на станот, согласно со одредбите на Законот за продажба на становите во општествена сопственост, а по претходно спроведена постапка.

(2) Доколку приложената документација кон барањето е нецелосна, Комисијата е должна писмено да го извести корисникот да ја обезбеди и комплетира документацијата, во дополнителен рок од 15 дена по приемот на известувањето.

Член 7

(1) Договорот за продажба на станот задолжително содржи: податоци за станот, цената на станот, начин на плаќање и рок на отплата.

(2) Договорот за продажба на станот се склучува помеѓу корисникот (барателот) и министерот за транспорт и врски или од него овластено лице.

Член 8

Средствата остварени од продажбата на становите, се приход на Буџетот на Република Северна Македонија.

Член 9

(1) Барањето од членот 5 став (1) од овој закон, се поднесува во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) На корисникот на станот, кој нема да поднесе барање за купување на станот во рокот определен во членот 5 од овој закон, правото на користење на станот се трансформира во право на закуп врз основа на договор за закуп склучен со Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, по претходно издадено решение од Комисијата за станбени прашања на Влада на Република Северна Македонија.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за продажба на станови во државна сопственост кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешната ЈНА („Службен весник на Република Македонија“ број 71/2003 и 41/2004).

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

I SHITJES SË BANESAVE TË CILAT RRJEDHIN NGA FONDI BANESOR I ISH-APJ-SË OSE QË JANË MARRË ME ANË TË ZËVENDËSIMIT TË PRONËS SË PATUNDSHME E CILA RRJEDH NGA ISH APJ-JA DHE QË U JANË NDARË PËR SHFRYTËZIM PERSONAVE TË PUNËSUAR NË MINISTRINË E MBROJTJES DHE NË ARMATËN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen kushtet, mënyra dhe procedura e shitjes së banesave në pronësi të shtetit që rrjedhin nga fondit i banesave të ish-APJ-së ose që janë marrë nëpërmjet zëvendësimit të pronës së patundshme që rrjedh nga ish-APJ-ja, e nga Ministria e Mbrojtjes dhe Armata e Republikës së Maqedonisë së Veriut ose nga Komisioni i Çështjeve Banesore në Qeverinë e Republikës së

Maqedonisë së Veriut, u janë ndarë për shfrytëzim të punësuarve dhe ish të punësuarve me të paktën dhjetë vjet stazh pune ose personave që e kanë marrë të drejtën e pensionit në Ministrinë e Mbrojtjes, gjegjësisht Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Neni 2

Me banesën e dhënë për shfrytëzim, në kuptimin e këtij ligji, nënkuptohet banesë nga fondit banesor i ish-APJ-së ose e marrë me anë të zëvendësimit të pronës së patundshme që rrjedh nga ish-APJ-ja, e cila është dhënë:

- me aktvendim për shfrytëzim të banesës zyrtare,
- me aktvendim për ndarje ose dokument tjetër adekuat të lëshuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Armata e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe
- për shfrytëzim me marrëveshje për qira ndërmjet shfrytëzuesit dhe organit kompetent shtetëror, pas lidhjes së marrëveshjes ndërmjet Sekretariatit Federativ të Mbrojtjes Popullore dhe Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë nga 28.2.1992.

Neni 3

(1) Banesa e cila shfrytëzohet në pajtim me nenin 2 të këtij ligji, mund t'i shitet shfrytëzuesit (në tekstin e mëtejme: shfrytëzuesi), nëse:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,
 - është në marrëdhënie pune në Ministrinë e Mbrojtjes respektivisht në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ose me marrëveshje ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes dhe personit tjetër juridik, ka krijuar marrëdhënie pune te punëdhënësi tjetër dhe ka punuar në Ministrinë e Mbrojtjes ose në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut për të paktën dhjetë vjet, ose e ka fituar të drejtën për pension në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe
 - ka aktvendim për dhënie në shfrytëzim të banesës ose dokument tjetër adekuat, sipas nenit 2 të këtij ligji.
- (2) Të drejtë për blerje të banesës kanë edhe personat e ekonomisë familjare të shfrytëzuesit sipas paragrafit (1) të këtij neni i cili ka vdekur, nëse kanë jetuar në banesë dhe i plotësojnë kushtet sipas paragrafit (1) nënparagrafet 1 dhe 3 të këtij neni.
- (3) Të drejtë për blerje nuk kanë personat sipas paragrafëve (1) dhe (2) nëse kanë banesë ose shtëpi në pronësi personale ose në pronësi të anëtarit të ekonomisë familjare të tyre (bashkëshort, fëmijë të lindur në martesë ose jashtë martesë, fëmijë të birësuar, fëmijë të adoptuar dhe fëmijë të marrë në përkujdesje), në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Neni 4

(1) Çmimi shitës i banesës, përcaktohet në bazë të vlerës së ndërtesës, shpenzimet e rregullimit të tokës ndërtimore, vendndodhjes dhe amortizimit të banesës.

(2) Çmimin e shitjes së banesës e përcakton Shoqëria Aksionare e Ndërtimit dhe e Ekonomizimit të Hapësirës Banesore dhe Hapësirës Afariste me Rëndësi për Republikën - Shkup.

(3) Për përcaktimin e çmimit të shitjes së banesës dhe mënyrën e pagesës së çmimit të banesës, për pagimin e mjeteve të pagesës së banesës dhe për verifikimin e marrëveshjes së shitjes së banesës, në mënyrë adekuate të zbatohen dispozitat e Ligjit të Shitjes së Banesave në Pronësi Shoqërore.

Neni 5

(1) Shfrytëzuesi i banesës sipas nenit 2 të këtij ligji, paraqet kërkesë për blerjen e banesës në Komisionin e Zbatimit të Procedurës për Shitjen e Banesave, të formuar me vendim të ministrit të Transportit dhe të Lidhjeve (në tekstin në vijim: Komisioni).

(2) Komisioni përbëhet prej shtatë anëtarëve prej të cilëve: tre anëtarë të Ministrisë së Mbrojtjes, tre anëtarë të Ministrisë së Transportit dhe të Lidhjeve dhe një anëtar i Shoqërisë Aksionare të Ndërtimit dhe Menaxhimit të Hapësirës Banesore dhe Hapësirës Afariste me Rëndësi për Republikën-Shkup.

(3) Kërkesës shfrytëzuesi i bashkangjet:

- aktvendim për përdorimin e banesës ose dokument tjetër adekuat nga neni 2 i këtij ligji,

- fotokopje të letërnjoftimit,

- certifikatë për shtetësinë e kërkuarit,

- vërtetim i lëshuar nga Agjensia e Kadasrës së Patundshmërive me të cilat shfrytëzuesi vërteton se nuk ka në pronësi banesë apo shtëpi në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut ose në pronësi të ndonjë anëtari të ekonomisë së tij familjare (bashkëshort, fëmijë të lindur në martesë ose jashtmartesorë, fëmijë të birësuar, të adoptuar dhe fëmijë të marrë në përkujdesje) dhe

-vërtetim nga punëdhënësi se është në marrëdhënie pune ose ka qenë në marrëdhënie pune në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut të paktën 10 (dhjetë) vjet.

(4) Dokumentacioni sipas paragrafit (4) të këtij neni, dorëzohet në original ose kopje të vërtetuara në noter, jo më e vjetër se gjashtë muaj.

Neni 6

(1) Në bazë të dokumentacionit të dërguar, komisioni përgatit marrëveshje për shitblerje të banesës, në përputhje me dispozitat e Ligjit të Shitjes së Banesave në Pronësi Shoqërore, e me procedurë të zbatuar paraprakisht.

(2) Nëse dokumentacioni i bashkangjitur kërkesës është i paplotë, komisioni është i detyruar ta njoftojë me shkrim shfrytëzuesin që ta sigurojë dhe kompletojë dokumentacionin, në afat plotësues prej 15 ditësh pas marrjes së njoftimit.

Neni 7

(1) Marrëveshja për shitjen e banesës në mënyrë të obligueshme përmban: të dhëna për banesën, çmimin e banesës, mënyrën e pagesës dhe afatin e pagesës.

(2) Marrëveshja për shitjen e banesës lidhet ndërmjet shfrytëzuesit (kërkuarit) dhe ministrit të Transportit dhe të Lidhjeve, ose personit të autorizuar prej tij.

Neni 8

Mjetet e realizuara nga shitja e banesave, janë të ardhura të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Neni 9

Kërkesa sipas nenit 5, paragrafi (1) të këtij ligji, parashtrohet në afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Shfrytëzuesit të banesës, i cili nuk do të paraqesë kërkesë për blerjen e banesës brenda afatit të përcaktuar në nenin 5 të këtij ligji, e drejta e shfrytëzimit të banesës i shndërrohet në të drejtën e qirasë në bazë të marrëveshjes për qira të lidhur me Shoqërinë Aksionare e Ndërtimit dhe Ekonomizimit të Hapësirave Banesore dhe Hapësirave Afariste me Rëndësi për Republikën-Shkup, pas vendimit të lëshuar paraprakisht nga Komisioni i Çështjeve të Banimit i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Neni 10

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji i Shitjes së Banesave në Pronësi Shtetërore të cilat rrjedhin nga fondi i banesave të ish-APJ-së ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 71/2003 dhe 41/2004).

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

2655.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРАНЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2021 година.

Бр. 08-3395/1
15 јули 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател

на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТА НА СТРАНЦИ

Член 1

Во Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на Република Македонија“ број 217/15), во член 7 став (4) точката 2) се брише.

Точката 3) станува точка 2).

Во ставот (5) зборовите: „поседува работна дозвола која важи за неопределен временски период“ се заменуваат со зборовите: „во периодот на важноста на дозволата за престој бидат работно ангажирани кај ист работодавач на друго работно место на иста или повисока работна позиција од претходната“.

По ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат:

„(6) За издавање на работна дозвола на соодветен образец се поднесува барање во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата за вработување) или во нејзините надлежни подрачни служби.

(7) Ако работодавачот заради некоја причина не успее да го заснова работниот однос во рокот од членот 16 став (6) точка 1. од овој закон, или го прекине работниот однос со странецот пред истекот на важноста на работната дозвола, должен е во рок од 30 дена од престанокот на вршење на дејноста, односно од незаконноста на работниот однос, да ја врати работната

дозвола на органот кој ја издал дозволата. Самовработените лица, кои престанале да ја вршат дејноста пред истекот на важноста на работната дозвола, должни се истата да ја вратат во рок од 30 дена од престанокот на вршење на дејноста.“

Во ставот (6) кој станува став (8) зборовите: „на дозволата“ се заменуваат со зборовите: „на барањето за издавање на работна дозвола“.

Член 2

Во член 9 ставот (4) се брише.

Член 3

Во член 13 став (1) во точката 3) сврзникот „и“ се заменува со точка запирка.

Точка 4) се менува и гласи:

„кога врз основа на соодветен акт за сервисирање и одржување на машини, средства или опрема, сервисерот има обврска на свој сопствен трошок да ги утврди и санира дефектите на машините, средствата или опремата која е предмет на договорот;“.

По точката 4), се додаваат две нови точки 5) и 6), кои гласат:

„5) кога врз основа на соодветен акт за обука на работно место, странското правно лице е должно да изврши обука на одреден број работници кај правното лице во Република Северна Македонија и

6) кога врз основа на соодветен акт за реализација на краткотрајни услуги обезбедени од страна на странци, за кои услуги правното лице во Република Северна Македонија, претходно има искажано потреба за работна сила до Агенцијата за вработување и за истата има добиено писмен одговор не постар од шест месеци дека потребната работна сила не може да се обезбеди од домашниот пазар на труд.“.

Член 4

Членот 16 се менува и гласи:

„(1) Регистрацијата на работата која ја извршуваат странци е задолжителен услов кој важи за сите странци кои врз основа на одредбите на овој или друг закон се вработени или работат во Република Северна Македонија.

(2) Лицата кои согласно со овој закон се одговорни за регистрирање на работата која ја извршуваат странци, задолжително треба да го регистрираат почетокот и завршувањето на работата која ја извршуваат странците, во согласност со одредбите од овој закон.

(3) Лицето кое е одговорно за пријавувањето на почетокот на работата на странецот, пријавувањето може да го изврши покрај во Агенцијата за вработување и во надлежната подрачна служба на Агенцијата за вработување, која претходно ја има издадено работната дозвола или мислењето и на чие подрачје ќе се извршуваат работите.

(4) Постапката за пријавување на работата на странец со кој се заснова работен однос, може да се изврши електронски, доколку работодавачот поседува дигитален сертификат.

(5) Пријавување на почетокот на работа на странци, во случаи на засновање на работен однос, на кои им била издадена работна дозвола или дадено позитивно мислење, се врши со електронски образец M1/M2 отпечатен од системот на Агенцијата за вработување и образец за пријавување на работа на странец.

(6) Лица од ставот (2) на овој член, се должни да извршат пријавување:

1) во рок од еден ден од почетокот на работата, во случаи на засновање на работен однос;

2) еден ден пред почетокот на извршување на работата, доколку не станува збор за засновање на работен однос со странец;

3) во рок од три дена по пристигнувањето на странецот во земјата, во случаите од членот 15 став (2) од овој закон.

(7) Доколку одговорното лице од ставот (2) на овој член, во рок од 90 дена од денот на издавањето на работната дозвола односно позитивното мислење за исполнетост на условите за издавање на дозвола за привремен престој на странец заради работа, не го пријави почетокот на работата на странецот, се смета дека со странецот не е заснован работен однос или склучен договор за работа, за што Агенцијата за вработување го известува Министерството за внатрешни работи.

(8) Агенцијата за вработување на лицето кое е одговорно за регистрирање на работата на странци, му издава образец во пропишана форма.

(9) Лицето кое е одговорно за регистрирање задолжително треба да го чува образецот во текот на целиот период на вршење на работата во главното место на дејноста и во случај на теренска работа на градилиштето каде што работи странецот. Кога регистрирање на работата се заснова на работна дозвола, лицето кое е одговорно да го чува образецот за ист период за кој е одговорен да ги чува и другите пропишани документи.

(10) Лицето кое е одговорно за регистрирање на работата која ја извршуваат странците е должно да го даде на увид образецот за регистрирање на работата по барање на надзорен орган. Доколку лицето не го изврши тоа ќе се смета дека истото не поседува таков образец.

(11) Во случај да се изгуби образецот за пријава на работата, Агенцијата за вработување ќе му издаде на лицето одговорно за регистрирање дупликат на истиот.

(12) Лицето кое е одговорно за регистрирање на работата на странец, е должно да го регистрира завршувањето на работата во рок од 30 дена од настанувањето на основот за престанок на работата и да го пријави престанокот на работата на странецот кај истата служба на Агенцијата за вработување, кај која било извршено пријавувањето.

(13) Одговорното лице врши одјава на работата на странецот на истиот образец, на кој било извршено пријавувањето на работата на странецот.

(14) Одговорното лице е должно да изврши одјава на работата на странецот најдоцна во рок од три дена по престанокот на работата на странецот.

(15) На одговорното лице од ставот (14) на овој член, Агенцијата за вработување му издава потврда за одјава на работата на странецот.

(16) Министерот надлежен за работите од областа на трудот го пропишува начинот за регистрирање и завршување на работата која ја вршат странците, доказите кои се приложуваат кон барањето, како и размена на податоци од посебни регистрации меѓу посебни органи и услуги.“.

Член 5

Постапките за издавање на работни дозволи започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон согласно со одредбите од Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на Република Македонија“ број 217/15), ќе завршат согласно со овој закон.

Член 6

Документите за пријава на почеток на работа и дозволите за работа издадени до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе важат до истекот на нивниот период на важење.

Член 7

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 8

Низ целиот текст на Законот за вработување и работа на странци зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË PUNËSIMIT DHE TË PUNËS PËR TË HUAJT

Neni 1

Në Ligjin e Punësimit dhe të Punës për të Huajt (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 217/15) në nenin 7, paragrafin (4), nëparagrafi 2) fshihet.

Pika 3) bëhet pika 2).

Në paragrafin (5), fjalët “ka leje pune e cila vlen për periudhë kohore të papërcaktuar” zëvendësohen me fjalët “në periudhën e vlefshmërisë së lejes për qëndrim të jenë të angazhuar me punë te i njëjti punëdhënës në vend tjetër pune, në pozicion të njëjtë ose më të lartë pune nga paraprakja”.

Pas paragrafit (5), shtohen dy paragrafë të ri (6) dhe (7), të cilët bëhen:

“(6) Për lëshim të lejes së punës me formularë përkatës parashtrohet kërkesë në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtutjeshëm: Agjencia e Punësimit) ose në shërbimet e saj rajonale kompetente.

(7) Nëse punëdhënësi, për shkak të ndonjë arsyeje, nuk arrin të themelojë marrëdhënie pune në afatin sipas paragrafit (6), nëparagrafi 1. të nenit 16 të këtij ligji, ose ndërpret marrëdhënien e punës me të huajin para kalimit të afatit të lejes së punës, është i obliguar në afat prej 30 ditësh nga ndërprerja për kryerjen e veprimtarisë, përkatësisht nga jothemelimi i marrëdhënies së punës, ta kthejë lejen e punës në organin që e ka lëshuar atë. Personat e vetëpunësuar, të cilët kanë ndaluar kryerjen veprimtarisë para skadimit të afatit të lejes së punës, janë të obliguar që atë ta kthejnë në afat prej 30 ditësh nga ndërprerja e kryerjes së veprimtarisë.”

Në paragrafin (6), i cili bëhet paragrafi (8), fjalët “të lejes” zëvendësohen me fjalët “në kërkesë për lëshim të lejes së punës”.

Neni 2

Në nenin 9, paragrafi (4) fshihet.

Neni 3

Në nenin 13, në paragrafin (1), në nëparagrafin 3), lidhëza “”dhe” zëvendësohet me pikëpresje.

Pika 4) ndryshohet dhe bëhet:

“kur në bazë të aktit përkatës për servisim dhe mirëmbajtje të makinerive, mjetëve dhe pajisjeve, servisuasi është i detyruar me shpenzime të veta ti vërtetojë dhe sanojë defektet e makinerive, mjetëve ose pajisjeve e cila është lëndë e marrëveshjes.”.

Pas nëparagrafit 4), shtohen dy pika të reja 5) dhe 6), të cilat bëhen:

„5) kur në bazë të aktit përkatës për trajnim të vendit të punës, personi i huaj juridik është i obliguar të kryejë trajnim të një numri të caktuar të të punësuarve te personi juridik në Republikën e Maqedonisë së Veriut;

6) kur në bazë të aktit përkatës për realizimin e shërbimeve afatshkurta të siguruar nga të huajt, për të cilat shërbime personi juridik në Republikën e Maqedonisë së Veriut, paraprakisht ka treguar nevojë për fuqi punëtore në Agjencinë e Punësimit, dhe për këtë ka marrë përgjigje me shkrim jo më të vjetër se gjashtë muaj, se fuqia e nevojshme punëtore nuk mund të sigurohet nga tregu vendës i punës.”

Neni 4

Neni 16 ndryshohet dhe bëhet:

(1) “Regjistrimi i punës të cilën e kryejnë të huajt, është kusht i detyrueshëm i cili vlen për të gjithë të huajt të cilët në bazë të dispozitave të këtij ose ligjeve tjera janë të punësuar ose punojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

(2) Personat, të cilët në pajtim me këtë ligj janë përgjegjës për regjistrimin e punës të cilët e kryejnë të huaj, detyrimisht duhet ta regjistrojnë fillimin dhe përfundimin e punës që e kryejnë të huajt, në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

(3) Person, i cili është përgjegjës për paraqitje të fillimit të punës së të huajit, paraqitjen mund ta bëjë në Agjencinë e Punësimit edhe në shërbimin rajonal kompetent të Agjencisë së Punësimit, e cila paraprakisht e ka lëshuar lejen e punës ose mendimin dhe në cilin rajon do të realizohet punët.

(4) Procedura e paraqitjes së punës së të huajit me të cilin themelohet marrëdhënie pune, mund të bëhet në mënyrë elektronike, nëse punëdhënësi ka certifikatë digjitale.

(5) Paraqitja e fillimit të punës së të huajit, në rast të themelimit të marrëdhënies së punës, të cilit iu është lëshuar leje e punës ose i është dhënë mendim pozitiv, bëhet me formular elektronike M1/M2 i printuar nga sistemi i Agjencisë së Punësimit dhe formular për paraqitje të punës të personit të huaj.

(6) Personat sipas paragrafit (2) të këtij neni, janë të obliguar të bëjnë paraqitje:

1) në afat prej një dite nga fillimi i punës, në raste të themelimit të marrëdhënies së punës;

2) një ditë para fillimit të kryerjes së punës, nëse nuk bëhet fjalë për themelim të marrëdhënies së punës me të huaj;

3) në afat prej tre ditësh pas arritjes së personit të huaj në vend, në rastet sipas nenit 15, paragrafi (2) të këtij ligji.

(7) Nëse personi përgjegjës sipas paragrafit (2) të këtij neni, në afat prej 90 ditësh nga lëshimi i lejes së punës, gjegjësisht mendimit pozitiv për përmbushjen e kushteve për lëshim të lejes për qëndrim të përkohshëm të personit të huaj për shkak të punës, nuk e paraqet fillimin e punës së personit të huaj, konsiderohet se me të huajin nuk është themeluar marrëdhënie pune ose nuk është lidhur marrëveshje për punë, për të cilën Agjencia e Punësimit e njofton Ministrinë e Punëve të Brendshme.

(8) Agjencia e Punësimit, personit i cili është përgjegjës për regjistrim e punës së të huajve, i jep formular në formë të përshkruar.

(9) Personi i cili është përgjegjës për regjistrim detyrimisht duhet ta ruajë formularin gjatë gjithë periudhës së kryerjes së punës në vendin kryesor të veprimtarisë dhe në rast të punës në terrenin e vendndërtimit ku punon i huaji. Kur regjistrimi i punës bazohet në lejen e punës, personi i cili është përgjegjës ta ruajë formularin për të njëjtën periudhë për të cilën është i obliguar të ruajë edhe dokumentet e tjera të përcaktuara.

(10) Personi i cili është përgjegjës për regjistrimin e punës të cilën e kryejnë të huajt, është i obliguar ta japë në shqyrtim formularin për regjistrim të punës me kërkesë të organit mbikëqyrës. Nëse personi nuk e kryen atë, do të konsiderohet se ajo nuk ka formular të tillë.

(11) Në rast se e humb formularin për paraqitje të punës, Agjencia e Punësimit do t'i japë personit përgjegjës për regjistrimin dublikat të saj.

(12) Personi i cili është përgjegjës për regjistrimin e punës së të huajit, është i obliguar të regjistrojë përfundimin e punës në afat prej 30 ditësh nga krijimi i bazës për ndërprerje të punës dhe ta paraqesë ndërprerjen e punës së personit të huaj te i njëjti shërbim në Agjencinë e Punësimit, te e cila është bërë paraqitja.

(13) Personi përgjegjës bën çregjistrimin e punës së personit të huaj në të njëjtin formular, në të cilin është paraqitur për punën e personit të huaj.

(14) Personi përgjegjës është i obliguar të bëjë çregjistrimin nga puna personit të huaj më së voni në afat prej tre ditësh nga ndërprerja e punës së personit të huaj.

(15) Personit përgjegjës sipas paragrafit 14 të këtij neni, Agjencia e Punësimit i jep vërtetim për çregjistrim të punës së personit të huaj.

(16) Ministri përgjegjës për çështjet nga fusha e punës e përcakton mënyrën e regjistrimit dhe kryerjen e punës të cilën e kryejnë të huajt, dëshmitë të cilat i bashkëngjiten kërkesës, si dhe shkëmbimin e të dhënave nga regjistrimet e veçanta në mes organeve të veçanta dhe shërbime.”.

Neni 5

Procedurat për lëshimin e lejeve të punës të filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji në pajtim me dispozitat e Ligjit të Punësimit dhe të Punës për të Huajt (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 217/15), do të përfundojnë në pajtim me këtë ligji.

Neni 6

Dokumentet për paraqitjen e fillimit të punës dhe lejes për punë të lëshuar në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vlejnjë deri në kalimin e periudhës së tyre të vlefshmërisë.

Neni 7

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga hyrja në fuqi të këtij ligji.

Neni 8

Gjatë gjithë tekstit të Ligjit të Punësimit dhe të Punës për të Huajt, fjalët “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët Republika e Maqedonisë së Veriut”

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2656.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 март 2021 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари, сопственост на Република Северна Македонија, чиј корисник е Друштво за производство, промет и услуги ПРЕПОРОД ДООЕЛ Скопје, и тоа:

Реден број	Опис на движните ствари	Инвертарен број	Количина	Проценета вредност (во денари)
1.	Автомобилска дигалка	8	1	18.000,00
2.	Машина за демонтiranje гуми	247	2	10.500,00
3.	Машина за лепење гуми	236	1	910,00
4.	Рачна дигалка	233	1	1.800,00
5.	Апарат за заварување	165	1	5250,00
6.	Компресор	18	1	18.000,00
7.	Трактор ИМТ 558 (сина боја)	215	1	38.400,00
				92.860,00

Член 2

Продажбата на движните ствари од членот 1 на оваа одлука ќе се изврши поединечно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно-правни работи, со почетна цена согласно проценетата вредност утврдена во Процената број СВ V 25/2020-3 од 23.2.2021 година од Бирото за судски вештачења, наведена во член 1 од оваа одлука, која претставува почетна цена за електронското јавно наддавање.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: <http://www.e-aukcii.finance.gov.mk>.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-1603/1
9 март 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Artan Grubi, c.p.

2657.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 март 2021 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари – расхо- довани машини, опрема и транспортни средства, соп- ственост на Република Северна Македонија, чиј корис- ник е Друштво за производство, промет и услуги ПРЕПОРОД ДООЕЛ Скопје, и тоа:

Реден број	Назив на движни ствари	Број и датум на проценка	Проценета вредност по 1 килограм
1.	Предмети од железо	СВ V 25/2020-3 од 23.02.2021 година	12 ден.+ДДВ / кгр
2.	Предмети од бакар	СВ V 25/2020-3 од 23.02.2021 година	230 ден.+ДДВ / кгр

Член 2

Продажбата на движните ствари од членот 1 на оваа одлука ќе се изврши поединечно по пат на елек- тронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Минис- терството за финансии - Управа за имотно-правни ра- боти, со почетна цена согласно проценетата вредност утврдена во Процената број СВ V 25/2020-3 од 23.2.2021 година од Бирото за судски вештачења, наве- дена во член 1 од оваа одлука, која претставува почет- на цена за електронското јавно наддавање.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: <http://www.e-aukcii.finance.gov.mk>.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де- нот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-1603/2
9 март 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Artan Grubi, с.р.

2658.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македо- нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03,49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Маке- донија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Ма- кедонија, на седницата одржана на 13 јули 2021 го- дина, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Јавното прет- пријатие „Колекторски систем“ бр.02-386/5 од

21.5.2021 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата одржана на 21.5.2021 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де- нот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-5945/1
13 јули 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Artan Grubi, с.р.

2659.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине- рални сировини („Службен весник на Република Маке- донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно парт- нерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен вес- ник на Република Северна Македонија“ бр. 153/19 и 261/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13 јули 2021 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ- ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО- ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДУМАНОВЦЕ“ ОПШТИНА ЛИПКОВО

Член 1

Концесијата за детални геолошки истражувања на минерална сировина се доделува во функција на врше- ње на детални геолошки истражувања на минерална сировина на локалитетот за која се предлага доделу- вање.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де- тални геолошки истражувања на минерална сировина се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минерална сировина, пот- ребно е да се додели под концесија минералната суро- вина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања се создавање на усло- ви за рамномерно истражување на минералната суро- вина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални гео- лошки истражувања на минералната сировина - варов- ник на локалитетот „Думановце“ општина Липково.

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачот кој ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за детал- ни геолошки истражувања на минералната сировина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Северна Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-6515/1
13 јули 2021 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2660.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 275/19 и 122/21), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија му престанува користењето на недвижна ствар – деловни простории во вкупна површина од 2362,45 м², во зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-3, влез 2, број 1, која се наоѓа на Плоштад „Пресвета Богородица“ број 3 во Скопје, на КП 12145/1, КО Центар 1, запишани во Имотен лист со број 113271, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- Дел од површина во зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-3, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 15,45 м² (Канцеларија број 5);

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-3, влез 2, кат К5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 408 м²;

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-3, влез 2, кат К5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 208 м²;

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-3, влез 2, кат К5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 59 м²;

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-3, влез 2, кат К6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 201 м²;

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-3, влез 2, кат К6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 440 м²;

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-3, влез 2, кат К6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 42 м²;

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-3, влез 2, кат К7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 43 м²;

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-3, влез 2, кат К7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 784 м²;

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект В1-3, влез 2, кат К7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 162 м²;

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на времено користење од една година од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без надоместок на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Северна Македонија.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија и Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Северна Македонија, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40- 6596/1
29 јуни 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Artan Grubi, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

2661.

По извршено срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.149/21) е направена грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Во Дел „Б. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ“, по насловот на точката „4.3 Унапредување на друго работно место“ треба да се додадат зборовите „Член б2“.

Бр. 13.1-69179/1
14 јули 2021 година
Скопје

Министерство
за внатрешни работи



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

издавач: ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29, поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

претплатата за 2021 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
рок за рекламации: 15 дена.
жиро-сметка: 300000000188798.
депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
печат: печатница Напредок ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622